



Time&Space интеграција со Assa Abloy

Assa Abloy е водечки светски производител на високо квалитетни електрични брави и системи за заклучување. Системот Time&Space овозможува интеграција со безжичните брави Aperio и хотелските брави Visionline (стар назив Vingcard).

Интеграција со бравите Aperio

Time&Space овозможува два начина на интеграција со безжичните брави Aperio. Интеграцијата со употреба на контролерот Zone Wing овозможува автоматска мрежна синхронизација на правата за контрола на пристап и „off-line“ работа за време на прекин во комуникацијата. Непосредната интеграција со употреба на Aperio IP HUB бара мрежна комуникација затоа што IP HUB не поддржува „off-line“ работа.


Интеграција преку контролерот Zone Wing

- „On-line“ и „off-line“ работа, автоматска синхронизација и повторно воспоставување на комуникацијата.
- Aperio HUB-от се поврзува на контролерот Zone Wing преку RS485 врска.
- На еден Zone Wing можат да се поврзат до 15 Aperio HUB-ови.
- На еден Zone Wing можат да се приклучат до 21 безжична брава.
- Поддржани Aperio брави: AS100, C100, E100, L100 и KS100.
- Поддржано од Time&Space v10.20 или понов.

Интеграција преку IP HUB

- Само „on-line“ начин на работа – HUB-от и бравите мора да бидат поврзани на мрежата за контрола на пристап.
- Поддршка за Aperio HUB AH40.
- До 16 безжични брави на еден IP HUB.
- Поддржани видови брави: AS100, C100, E100, L100 и KS100.
- Поддршка за аларм во случај на слаби батерии.
- Поддржано од Time&Space v10.00 или понов.

Два начина на интеграција со бравите Aperio




Интеграција со бравата Vingcard Visionline

Time&Space овозможува системска интеграција со бравите на хотелскиот систем Visionline (познат и како Vingcard) на производителот Assa Abloy. Интеграцијата се реализира со помош на Visionline API. Со интеграцијата on-line бравите Vingcard се трансформираат во точки за контрола на пристап во системот Time&Space. Картичките можат да се кодираат со помош на програмската опрема Time&Space или Visionline.

- Интегрирано во модулот Time&Space DAP.
- Само „on-line“ начин на работа, бидејќи Vingcard бравите не поддржуваат интеграција во „off-line“ начин на работа.
- Картичките можат да се кодираат во системот Time&Space или во Visionline.
- Поддржано од Time&Space v10.10 или понов.

Интеграција со бравата Vingcard Visionline





ASSA ABLOY



TIME  SPACE

 SPICA

